



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 030
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Од: ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
До: ЈАВНОСТА
Датум: 20.01.2012 година

ОБЈАВА ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ ВО ФЗОМ

Почитувани,

Фондот за здравствено осигурување на Македонија како организатор на волонтерската работа утврди потреба од ангажирање на волонтери со завршено минимум средно образование во Подрачните служби на Фондот заклучно до 30 Април 2012 и тоа:

Подрачна служба	број на волонтери
Битола	2
Македонски Брод	1
Куманово	1
Прилеп	2
Тетово	3
Делчево	1
Штип	2
Струмица	3
Радовиш	2
Неготино	1
Струга	1
Крушево	1
Берово	1
Виница	1
Велес	1
Гостивар	1
Гевгелија	1
Дебар	1
Демир Хисар	1



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 030
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Кавадарци	1
Кичево	1
Кратово	1
Крива Паланка	1
Кочани	1
Охрид	1
Свети Николе	1
Скопје	1
Валандово	1
Пробиштип	1
Централа	1
Ресен	1

Секое физичко лице заинтересирано да дава услуги, вештини и знаења во корист на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на доброволна основа, а ги исполнува условите може да аплицира на e-mail адреса bojanc@fzo.org.mk со назнака за која Подрачна служба.

Рокот за прием на апликации е 24.01.2012 година.

Комисијата составена од три члена ќе изврши селекција и избор на пријавените кандидати согласно критериумите и потребите на Фондот. Само избраните кандидати ќе бидат известени.